

Врз основа на објавениот конкурс на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија за запишување на ученици во јавните средни училишта за учебната 2019/2020 година

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА
„МИРЧЕ АЦЕВ“- ПРИЛЕП, објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС
ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА
во учебната 2019/2020 година

Во прва година во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ со настава на македонски јазик и кирилско писмо ќе се запишат според наставните планови и програми за:

1. Гимназиско образование – 306 ученици, 9 паралелки, со минимум 60 поени:

- **Природно – математичко подрачје (комбинација А);**
- **Природно – математичко подрачје (комбинација Б);**
- **Општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А);**
- **Општествено - хуманистичко подрачје (комбинација Б);**
- **Јазично - уметничко подрачје (комбинација А);**
- **Јазично – уметничко подрачје (комбинација Б);**

2. Една истурена паралелка за фудбал, од Спортска Академија – Скопје (за ученици кои ги поминале селективните тестирања од стручни комисиии и се примени.)

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст: училишта) во учебната 2019/2020 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за Спортската академија и со овој Конкурс.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината, односно регионот.

Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

Условите за запишување на учениците се:

- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години;
- да се определите за план и програма за гимназиско образование;
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, наставата во јавните средни училишта се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното училиште.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

- **пријава за запишување** (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);
- **оригинални свидетелства** од VI до IX одделение;

- **Дипломи** (доколку имаат), од освоени (прво, второ и трето) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија, историја и географија;
- **извод од матичната книга на родените** (без оглед на датумот на издавањето).

Учениците при пријавувањето во спортската академија треба да достават и потврда за способности за спортски вештини за спортот за кој ученикот е проверуван.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во **еден уписан рок**, со три пријавувања, две пријавувања во месец јуни и едно пријавување во месец јули.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на **17 и 18 јуни 2019 година**, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 19 јуни 2019 година.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на **24 и 25 јуни 2019 година**, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 26 јуни 2019 година.

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на **01 јули 2019 година**, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 02 јули 2019 година.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици од планираниот број со еднаков број поени, ќе се организира квалификационо тестирање од предметите значајни за структурата.

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 21 јуни 2019 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 21 јуни 2019 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште.

После секое објавување на ранг листите со резултатите од трите пријавувања и запишување, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 48 часа.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, можат да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок на 26 август 2019 година за што доставуваат доказна документација.

Утврдениот број минимум од 60 поени за пријавување во гимназиското образование е составен дел на Конкурсот и останува ист во сите уписни рокови.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
- дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик природни науки, математика, хемија, физика, биологија, историја и географија;
- средна вредност од поени добиени за поведење.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено

место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведење од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведење се вреднува со 5 поени, добро поведење се вреднува со 3 поени и незадоволително поведење се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Северна Македонија, а едно, две или три одделенија (шесто, седмо или осмо одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

АПРИЛ, 2019 година.

ДИРЕКТОР

Димче Настоски

<p style="text-align: center;">ПРЕГЛЕД на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците</p>			
Ред.бр.	Гимназиско образование:	Наставни предмети кои се задолжителни	Наставни предмети кои се од значење за изборното подрачје
1	Природно - математичко подрачје (комбинација А)	мајчин (македонски јазик) и странски јазик (англиски јазик)	математика, физика
2	Природно - математичко подрачје (комбинација Б)	мајчин (македонски јазик) и странски јазик (англиски јазик)	математика, биологија
3	Општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А)	мајчин (македонски јазик) и странски јазик (англиски јазик)	математика, историја
4	Општествено - хуманистичко подрачје (комбинација Б)	мајчин (македонски јазик) и странски јазик (англиски јазик)	математика, историја
5	Јазично - уметничко подрачје (комбинација А)	мајчин (македонски јазик) и странски јазик (англиски јазик)	математика, историја
6	Јазично - уметничко подрачје (комбинација Б)	мајчин (македонски јазик) и странски јазик (англиски јазик)	математика, историја

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписан рок, со три пријавувања, две пријавувања во месец јуни и едно пријавување во месец јули.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на **17 и 18 јуни 2019 година**, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 19 јуни 2019 година.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на **24 и 25 јуни 2019 година**, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 26 јуни 2019 година.

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на **01 јули 2019 година**, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 02 јули 2019 година.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици од планираниот број со еднаков број поени, ќе се организира квалификационо тестирање од предметите значајни за структурата.

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 21 јуни 2019 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 21 јуни 2019 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште.

После секое објавување на ранг листите со резултатите од трите пријавувања и запишување, учениците кои не се запишани во училиштето, **задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа**, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 48 часа.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, можат да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок на 26 август 2019 година за што доставуваат доказна документација.

Утврдениот број минимум од 60 поени за пријавување во гимназиското образование е составен дел на Конкурсот и останува ист во сите уписни рокови.